

Пишуваат:  
Александар КЕЛТАНОСКИ  
Наум СТЕФОВСКИ

## ФИЛМОВИ НА i-Pod ?



Производителот Apple се фали со 10 милиони продадени примероци од музичкиот плеер i-Pod, и овој огромен успех стана мошне привлечен за индустријата за додатоци. Нуко го прикажа можеби најинтересниот производ movie player, со чија помош i-Pod стана видеоплеер. Уредот има екран од 8,75см во дијагонала, батерии, софтвер за репродукција на видеоматеријали. Сепак, снимените податоци ќе мора со помош на специфичен софтвер да се конвертираат во видеоформатот на Нуко. Овој модел сè уште е прототип, но се очекува во продажба да се појави на почетокот на летото.

## MOTOROLA A1010

Motorola A1010 најлесно може да се опише како трета генерација smartphone, кој личи на PDA уред. Комуникаторот поддржува WCDMA 2100 MHz мрежа, како и GSM900/1800/1900 мрежите. Големиот TFT екран е со резолуција 208 x 320 пиксели и е чувствителен на допир. Овој апарат се потпира на Symbian OS 7.0 и е заснован на UIQ 2.1 платформа. Со самото тоа мобилниот поддржува функции, кои деловните луѓе многу ќе ги ценат, поддршка за VPN, напредни PIM функции, инстант пораки, има вграден Opera web преглеувач, кој може да се прикаже преку целиот екран и Picsel програм за преглед и менување на документи, кои поддржуваат Word, Excel, Powerpoint и PDF фајлови.

Motorola A1010 има вградена 2 мегапикселна камера, поддржува A-GPS и Bluetooth. Капацитетот на интерната меморија е 48 MB, можете да додадете уште најмногу 512 MB користејќи TransFlash мемориска картичка.

## 256 MB НА ГЛАВА

Популарниот mp3 плеер го натера познатиот производител на очила за сонце Oakley на пазарот да ја понуди својата визија "музика во движење". Овие единствени очила доаѓаат со 128 или 256MB меморија (појаките модели доаѓаат со плус поларизирани леќи), а освен тоа нудат и одличен изглед, па секако не можете да поминете, а да не бидете забележани. Со овој производ на Oakley можете да се поврзете со вашиот компјутер и освен да преснимувате mp3 песни, можете и да копирате некои програми, слики или e-mail, со што очилата претставуваат и еден вид пренослив хард диск. При чешањето на левата страна од главата воедно можете да ја регулирате и јачината на гласот, додека од другата страна може да премотувате на следната песна, во времетраење од околу шест часа. Сите оние кои не знаат како да потрошат поголема сума, овој производ секако ќе им помогне околу тоа.



## СО PHILIPS МУЗИКАТА Е ВО ВОЗДУХ

Wireless Music Center од Philips го може истото што и Musiccast од Yamaha само многу поповолно. Главниот уред WACS700 преведува цедиња во формат mp3 и истите ги меморира на 40 Gb вграден хард диск. Според Philips, натаму музиката може безжично да се пренесува преку WLAN и предавателот, а може да се поврзе и со постарите уреди од серијата Streamium. PSS 110 е музички плеер, наменет за патувања: има вградени звучници, радио UKW и будилник. Како аларм за будење можете да изберете една песна од четирите цедеа од mp3 или осумте од форматот WMA. Толку може да понуди меморијата од 256 MB.

